

20090340663

## УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство донесува

### **РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ**

I. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на пратки со:

1. живи домашни и диви чапункари; и
2. семе за вештачко осемнување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од земјите наведени во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

II. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на пратки со:

1. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и диви чапункари; и
2. производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од земјите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

III. Забраната за увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за земјите наведени во Прилог 1 кој е составен дел ова на решение доколку пратките поминувале низ некои од земјите кои не се наведени во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

IV. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка II потточка 2 од ова решение не се однесува на следниве пратки:

- млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка исхрана кои претходно се високо пастеризирани, термички обработени на температура од 72<sup>0</sup>С повеќе од 15 секунди или подложени на некој друг еквивалентен третман;
- млеко за исхрана на животните кое е двојно пастеризирано, третирано така што е постигната рН вредност пониска од 6 во траење од 1 час;
- пратки во херметички затворени контејнери кај кои со преработката е постигната вредност од Fo3 или повеќе, односно стерилни контејнери;
- производи кај кои во текот на преработката е постигната температура во средината на производот од најмалку 70<sup>0</sup>С во период не пократок од 30 минути;
- лој, желатин и слични производи кои се термички обработени со температура од најмалку 70<sup>0</sup>С во период не пократок од 30 минути;
- волна, четина и други влакна по потекло од чапункари за индустриска употреба кои се индустриски испрани, третирани со формалдехид во херметички затворени контејнери во траење од најмалку 24 часа или третирани на некој друг начин што би осигурало дека вирусот на Лигавка и шап е уништен;

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или третираны на некој друг начин како што е пропишано со стандардите на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ);

- трофеи од диви животни кои се провриени во врела вода на начин со кој ќе се осигура дека се отстранети сите материи освен коските, роговите, чапунките, канците, копитата или забите;

- производи кај кои се постигнати следните услови: активност на водата од 0,93 или помалку, рН вредност од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месеци и тежина од најмалку 5,5 килограми;

- сува или полусува храна за домашни миленици третираны на начин што би осигурало дека вирусот на Лигавка и шап е уништен.

V. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка II потточки 1 и 2 од ова решение не се однесува на пратките кои потекнуваат од земјите наведени во точка 2 и 4 од Прилог 3 кој е составен дел на ова решение и од териториите на земјите наведени во точка 1 и 3 од Прилог 3 кој е составен дел на ова решение за наведените видови животни и под наведените специјални гаранции и услови.

VI. На пратките со свежо обезкостено месо и матурирано месо од говеда, кои потекнуваат од земјите и териториите наведени под точка 3. Бразил, BR-1 од Прилог 3 од ова решение, кои се добиени од животни кои се закланы во период од 31 јануари 2008 година до 1 декември 2008 година, ќе им биде дозволен увоз во Република Македонија до 30 јуни 2009 година.

VII. Сите производи од чапункари кои се предмет на забрана со ова решение што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

VIII. Со влегување во сила на ова решение, престанува да важи Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008, 140/2008, 149/2008 и 8/2009).

IX. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3069/1  
6 март 2009 година  
Скопје

Директор,  
Дејан Рунтевски, с.р.

## Прилог 1

- Австрија;
- Белгија;
- Босна и Херцеговина;
- Бугарија;
- Велика Британија;
- Германија;
- Грција;
- Данска;
- Естонија;
- Ирска;
- Италија;
- Исланд;
- Канада;
- Кипар;
- Латвија;
- Литванија;
- Луксембург;
- Малта;
- Норвешка;
- Нов Зеланд;
- Полска;
- Португалија;
- Романија;
- Србија;
- Соединети Американски Држави;
- Словачка;
- Словенија;
- Унгарија;
- Финска;
- Франција;
- Хрватска;
- Холандија;
- Црна Гора;
- Чешка;
- Чиле;
- Швајцарија;
- Шведска;
- Шпанија.

## Прилог 2

- Австралија;
- Австрија;
- Белгија;
- Босна и Херцеговина;
- Бугарија;
- Велика Британија;
- Германија;
- Грција;
- Данска;
- Естонија;
- Италија;
- Исланд;
- Ирска;
- Канада;
- Кипар;
- Косово;
- Латвија;
- Литванија;
- Луксембург;
- Малта;
- Норвешка;
- Нов Зеланд;
- Полска;
- Португалија;
- Романија;
- Соединети Американски Држави;
- Србија;
- Словачка;
- Словенија;
- Унгарија;
- Финска;
- Франција;
- Хрватска;
- Холандија;
- Црна Гора;
- Чешка;
- Чиле;
- Швајцарија;
- Шведска;
- Шпанија.

## Прилог 3

| Земја        | Код    | Опис на територија  | Вид на животни | Специјални Гаранции | Специјални услови | Само за месо од животни заклани на или после датумот наведен во оваа колона |
|--------------|--------|---|----------------|---------------------|-------------------|---|
| 1. Аргентина | AR - 1 | Провинциите на Буенос Аирес, Катамарка, Кориентес (освен територијата (департамент) на Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Козме и Сан Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Дел од Неукуен (со исклучок на териториите наведени во AR-4), Дел од Рио Negro (со исклучок на териториите наведени во AR-4), Сан Хуан, Сан Луиз, Санта Фе, Тукуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел Естеро, Чако Формоза, Јујуи и Салта, со исклучок на заштитната (буфер) зона од 25 км од границата со Боливија и Парагвај, а која се протега од областа (дистрикт) Санта Каталина во провинцијата Јујуи до областа (дистрикт) Лаиши во провинцијата Формоса. | Говеда         | A                   | 1                 | 18 март 2005 година   |
|              | AR - 2 | Чубут, Санта Круз и Тиера дел Фуеого  | Говеда<br>Овци |                     |                   | 1 март 2002 година  |
|              | AR - 3 | Кориентес: териториите (департамент) на Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Козме и Сан Луис дел Палмар  | Говеда         | A                   | 1                 | 1 декември 2007 година  |
|              | AR - 4 | Дел од Рио Negro (освен: во Авеланеда зоната која се наоѓа северно од регионалниот пат 7  | Говеда<br>Овци |                     |                   | 1 август 2008 година  |

|                   |        |   |        |       |  |                             |  |  |  |
|-------------------|--------|---|--------|-------|--|-----------------------------|--|--|--|
|                   |        |   |        |       |  |                             |  |  |  |
|                   |        |   |        |       | (Provincial road 7) и источно од регионалниот пат 250 (Provincial road 250), во Конеса зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 2 (Provincial road 2), во Ел Куј зоната која се наоѓа северно од регионалниот пат 7 (Provincial road 7) од местото каде што се вкрстува со регионалниот пат 66 (Provincial road 66) до границата со областа (департамент) Авеланеда, и во Сан Антонио зоната која се наоѓа источно од регионалните патишта 250 и 2 (Provincial roads 250 и 2);<br>Дел од Неукуен (освен во Конфлуенција зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17), и во Пикун Леуфу зоната која се наоѓа источно од регионалниот пат 17 (Provincial road 17)) |                             |  |  |  |
| <b>2. Уругвај</b> | UY - 0 | Цела земја  | Говеда | A     | 1  | 1 ноември 2001 година       |  |  |  |
|                   |        |   | Овци   | A     | 1  | Нема временско ограничување |  |  |  |
| <b>3. Бразил</b>  | BR - 1 | Државата Минас Гераис, државата Еспирито Санто, државата Гоиас, државата Мато Гросо, државата Рио Гранде до Сул, државата Мато Гросо до надзор од 15 км од надворешните граници во општините Порто Мулинхо, Каракол, Бела Виста, Антонио Жоао, Понта Пора, Арап Мореира, Коронел Сапукаиа, Паранхос, Сета Куедас, Јагора и Мундо Ново, и зоната под засилен | Говеда | A и H | 1  | 1 декември 2008 година      |  |  |  |

|             |      |   |        |       |   |  |                        |
|-------------|------|---|--------|-------|---|--|------------------------|
|             |      | надзор во општините Корумба и Ладарио).                                     |        |       |   |  |                        |
|             | BR-2 | Државата Санта Катерина   | Говеда | А и Н | 1 |  | 31 јануари 2008 година |
|             | BR-3 | Државите Парана и Сао Паоло   | Говеда | А и Н | 1 |  | 1 август 2008 година   |
| 4. Парагвај | PY-1 | Цела земја освен зоната под засилен надзор од 15 км од надворешните граници | Говеда | А     | 1 |  | 1 август 2008 година   |

#### Специјални услови

1. Внатрешните органи не се дозволени (освен дијафрагма и мускули на масетер од говеда).

#### Специјални гаранции

А. Содржи безбоскено месо добиено исклучиво од месо без коска од трупови во кои главните пристапни лимфни жлезди се отстранети, кое било подложено на зреење на температура над +2°C најмалку 24 часа пред отстранувањето на коските и во кое pH вредноста на месото е под 6,0 мерена електронски во средината на m.longissimus dorsi по матурирање и пред обезкостување и е чувано одвоено од месо кое не ги исполнува условите наведени погоре, во текот на сите фази на неговото производство, обезкостување и складирање, се до пакувањето во кутии или картони за понатамошно складирање.

Н. Дополнителни гаранции за Бразил во однос на контактите со животните, програмите за вакцинација и програмите за надзор. Сепак, како државата на Санта Катерина во Бразил не спроведува вакцинација против Лигавка и шал, референцата во однос на програмите за вакцинација не се применува за месо кое потекнува и е заклано во таа држава.